

Врз основа на член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2023 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за измена на Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СТАНДАРД - Дебар за регулиран период 2021 - 2023 година

1. Во Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СТАНДАРД - Дебар за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 251/21) во точката 1 алинеја 3 се менува и гласи:
 - „за 2023 година во износ од 4,21 ден/м³.“
2. Во точката 2 алинејата 3 се менува и гласи:
 - „минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 11,94 %.“
3. Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи:
 - „за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 3,71 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 4,72 ден/м³.“
4. Се задолжува давателот на водната услуга ЈКП СТАНДАРД - Дебар да ги исполни условите од Измената на Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 2023 година.

Образложение

ЈКП СТАНДАРД - Дебар, согласно член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17) до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна

комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за измена на План за прилагодување по исклучок заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-374/22 од 23 септември 2022 година (во натамошниот текст: Барање).

Со Барањето, ЈКП СТАНДАРД - Дебар побара поведување на постапка за измена за Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.251/21) пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифа.

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП СТАНДАРД - Дебар ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП СТАНДАРД - Дебар во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	199.158
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	12.727
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	1.629.662
Менаџерски плати и награди	0
Други услуги	52.877
Останати и вонредни трошоци	159.523
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	18.124
Вкупно оперативни трошоци	2.072.071
Остварена просечна пондерирана тарифа	2,92

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	2.499.598	2.818.071
Амортизација	денари	255.296	496.729
Средства за ликвидност	денари	13.884	17.649
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари		
Принос на регулирани средства	денари	21.864	214.931
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.790.642	3.547.380
Количина	m ³	656.462	638.099
Просечна тарифа	ден/m ³	4,10	5,05
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	3,94	4,55
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	4,25	5,56

Регулаторната комисија за енергетика на 13 октомври 2022 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Нова Македонија“ и “Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 16 февруари 2023 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за изменување на решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СТАНДАРД - Дебар, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-337/1 од 16.02.2023 година, свика подготвителна седница со предмет на разгледување предлог текст на Решение за измена на решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СТАНДАРД - Дебар за регулиран период 2021 - 2023 година.

На 17 февруари 2023 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, претставник од Министерство за животна средина и просторно планирање, претставник од Стопанска комора на северо-западна Македонија, претставник од Стопанска комора на Северна Македонија, претставник од Сојуз на стопански комори на Македонија, претставник од ЈКП СТАНДАРД – Дебар, претставник од Општина Дебар, претставник од Државниот инспекторат за животна средина, претставник од Заедницата на единиците на локална самоуправа - ЗЕЛС, претставник од Здружението на даватели на комунални услуги – АДКОМ и претставник од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. По однос на Предлог Решението за изменување на решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СТАНДАРД - Дебар за регулиран период 2021-2023 не беа доставени забелешки.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за измена на План за прилагодување по исклучок за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2023
Оперативни трошоци	денари	2.282.222
Амортизација	денари	496.729
Средства за ликвидност	денари	14.969
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0
Принос на регулирани основни средства	денари	214.931
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.008.852
Количина	m ³	638.099
Просечна тарифа	ден/m ³	4,21
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	3,71
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	4,72

По извршената анализа на трошоците од 2022 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно податоците од бруто билансот за 2022 година и зголемени за стапката на инфлација од 9%. Истите изнесуваат 457.730 денари за 2023 година;

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 11.563 денари за 2023 година;

3. Трошоците за бруто плати се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 1.603.885 денари за 2023 година;

5. Трошоците за други услуги се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 48.052 денари за 2023 година;

6. Останатите и вонредните трошоци се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 144.568 денари за 2023 година;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 16.424 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена согласно податоците од барањето и истата изнесува 84.971 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена согласно податоците од барањето и истата изнесува 411.758 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 14.969 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2023 година изнесува 214.931 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства во износ од 7.795.576 денари за 2023 година.

Испорачаната количина на вода е прифатена согласно податоците од Барањето, и истата изнесува 638.099 m³ за 2023 година од регулираниот период.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 4,21 ден/m³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП СТАНДАРД - Дебар ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 11,94% за 2023 година.

ЈКП СТАНДАРД - Дебар при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП СТАНДАРД - Дебар да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-374/22
20 февруари 2023 година
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**
Марко Бислимоски